

Врз основа на Член 199 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2011, 136/11 и 79/2013), ЕВН Електростопанство на Македонија, акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, изготви:

ПРАВИЛА ЗА НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ОТВОРЕН ПАЗАР ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ НА ТАРИФНИТЕ ПОТРОШУВАЧИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Предмет на уредување

- (1) Со овие Правила за набавка на електрична енергија на отворен пазар за покривање на потребите на тарифните потрошувачи, (во понатамошниот текст: Правила), се регулираат условите, начинот и процесот за набавка на електрична од страна на Снабдувачот на електрична енергија за тарифни потрошувачи, на транспарентен, недискриминаторен и конкурентен начин, во согласност со одредбите од Законот за енергетика (Службен весник на РМ бр.16/11 и 136/11).

Член 2

Дефиниции и кратенки

- (1) Термините користени во овие правила ќе го имаат следното значење:

Рамковен договор	Договор склучен со понудувачот/-ите и СТП кои ги исполнуваат критериумите дефинирани во отворениот Јавен повик.
Понудувачи	Производители, трговци / добавувачи и снабдувачи на електрична енергија регистрирани во согласност со законските прописи, кои поседуваат лиценца издадена од страна на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија и ЕИС код издаден од страна на АД МЕПСО, како и од странство.
Квалификуван понудувач	Понудувач кој има склучено РД со ЕВН Македонија.
Отворен Јавен повик за покажување на интерес за склучување на Рамковен договор	Овој документ ќе биде објавен во дневен весник и достапен на интернет страната на www.evn.mk
Набавка на електрична енергија	Набавка на електрична енергија за покривање на потребите на тарифните потрошувачи
Понуда	Понуда за продажба на електрична енергија (MWh) по одредена цена (EUR/MWh) заокружена на две децимали, доставена од страна на квалификуван понудувач.
Индивидуален договор	Купопродажен договор помеѓу квалификуван понудувач/-и и СТП со кој се утврдуваат комерцијалните услови за соодветна купопродажба на електрична енергија.
Процес за набавка на електрична енергија	Редослед на настани поврзани со набавка на електрична енергија кои почнуваат со отворен Јавен повик за покажување на интерес за склучување на РД и завршуваат со склучување на ИД.

Процес на доставување и евалуација на понуди	Редослед на настани почнувајќи со Индивидуално барање за доставување на понуди, понуди од квалификувани понудувачи, а завршувајќи со склучување на ИД.
---	--

(2) Кратенките користени во овие Правила ќе го имаат следното значење:

СТП	Снабдувач на тарифни потрошувачи
РКЕ	Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија
РД	Рамковен договор
ИД	Индивидуален договор
ИБДП	Индивидуално барање за доставување на понуди
ПЕЕ(ЈУ)	Производителот на електрична енергија на кој во лиценцата му е утврдена обврска да обезбеди јавна услуга

II. ПРАВИЛА ЗА НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ НА ТАРИФНИТЕ ПОТРОШУВАЧИ

Член 3

Набавка на електрична енергија

- (1) СТП е должен да набави електрична енергија за покривање на потребите на тарифните потрошувачи на отворен пазар, на транспарентен, недискриминаторен и конкурентен начин.
- (2) СТП ќе набави количини на електрична енергија на отворен пазар за покривање на потребите на тарифните потрошувачи кои Производителот на електрична енергија на кој во лиценцата му е утврдена обврска да обезбеди јавна услуга (ПЕЕЈУ) не може да му ги обезбеди во согласност со Договорот за купопродажба на електрична енергија за потребите на тарифните потрошувачи.

Член 4

Правила за набавка на електрична енергија

- (1) СТП објавува отворен Јавен повик за покажување на интерес за склучување на РД за набавка на електрична енергија за покривање на потребите на тарифните потрошувачи, кој ќе вклучи услови кои Понудувачот треба да ги исполни за да учествува во процесот на доставување и евалуација на понуди, како и листа на документи кои од заинтересираните понудувачи ќе бидат побарани да ги достават, со цел да го докажат својот правен статус и финансиската стабилност.
- (2) Врз основ на отворениот Јавен повик од став (1) на овој член, СТП склучува РД со сите Понудувачи кои ги исполнуваат условите наведени во отворениот Јавен повик. Врз основ на склучените РД, СТП ги поканува Понудувачите да земат учество во постапката за набавка на електрична енергија во согласност со потребите дефинирани во ИБДП.
- (3) По спроведувањето на отворениот Јавен повик и склучувањето на РД од став (2) на овој член, СТП е должен да достави извештај за склучените договори до РКЕ.
- (4) Доколку по спроведувањето на отворениот Јавен повик за покажување на интерес за склучување на РД од став (1) на овој член, се јават нови Понудувачи кои имаат интерес за склучување на РД со СТП за набавка на електрична енергија за покривање на потребите на тарифните потрошувачи, тие можат дополнително да ги достават сите побарани документи како што е наведено во отворениот Јавен повик.

Член 5
Индивидуално барање за доставување на понуди (ИБДП)

- (1) Врз основ Член 4 став (2) од овие Правила, пред секоја набавка на електрична енергија, СТП ќе испрати ИБДП до сите Понудувачи кои имаат склучено РД.
- (2) ИБДП од став (1) на овој член ќе го содржи следното:
 - Датум, време и начин на доставување на понуди по ИБДП,
 - Период за испорака на електрична енергија и моќност,
 - Место на испорака,
 - Барана моќност изразена во MW и електрична енергија изразена во MWh, за целиот период на испорака,
 - Критериуми за евалуација и избор на понуди,
 - Минимална и максимална големина на понудата,
 - Број на понуди по понудувач,
 - Дозволени отстапувања од договорената моќност и договорените количини,
 - Услови за плаќање,
 - Рок за доставување на понуди,
 - Евалуација на понудите и одлука за избор на најдобра понуда
 - Рок на важност на понудите,
 - Посебни услови,
 - Гаранцијата за понудата или депозит за доставената понуда,
 - Износ на банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување,
- (3) ИБДП од страна на СТП ќе им биде доставено до сите Понудувачи кои имаат склучено РД за набавка на електрична енергија.
- (4) Понудите доставени како одговор на ИБДП од став (1) на овој член, треба да ги содржат сите елементи и документи наведени во ИБДП и истите да бидат доставени до СТП во наведениот рок, согласно начинот утврден со ИБДП.
- (5) Како гарант на понудата согласно ИБДП, Понудувачите треба да достават и банкарска гаранција или депозит за понудата.
- (6) СТП може да го продолжи рокот за доставување на понуди, евалуација на понудите и одлуката за избор на најдобра понуда, доколку истото е соодветно на потребите и условите на конкурентност и сопствените потреби.
- (7) Оригиналните документи ќе бидат разменети преку пошта, само со страните кои биле избрани како најповолни понудувачи.
- (8) СТП е должен да чува писмен доказ за понудите.
- (9) СТП е должен, за секоја завршена постапка за доставување и евалуација на понудите да изготви соодветен извештај.

Член 6
Потпишување на Индивидуален договор

- (1) До избраните Понудувачи, СТП ќе достави на потпишување ИД кој содржи детали за договорените трансакции како количина и моќност, период на испорака, точка на испорака, флексибилност во испораката на договорената количина енергија (+/-%), банкарски гаранции, цена, услови на плаќање и начин на фактурирање
- (2) Избраните Понудувачи, во рок дефиниран во ИБДП но не подолг од 7 (седум) работни дена по потпишување на ИД, се должни да достават до СТП банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување во износ од 10%.

- (3) По исклучок од став (2) доколку Купувачот оцени дека ризиците поврзани со испорака на набавената електрична енергија од страна на избраните Понудувачи се поголеми во одреден период, тој може да побара банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување во износ поголем од 10% од вредноста на ИД. Процентуалниот износ на банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување поголем од 10% која ќе биде побарана од Понудувачите ќе биде претходно дефинирана и во соодветното ИБДП.
- (4) Гаранцијата за понудата или износот на депозитот за доставената понуда ќе им биде вратена на Понудувачите кои не се избрани по завршувањето на процесот за доставување и евалуација на понуди, додека за избраните Понудувачи кои успешно ја поминале постапката за доставување и евалуација на понудите, ќе им бидат вратени откако ќе ја достават банкарската гаранција за навремено и квалитетно извршување од став (2) од овој член.
- (5) Доколку избраниот Понудувач не потпише ИД или не достави банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување во определениот рок, СТП ќе ја активира гаранцијата за понудата или ќе го задржи депозитот наведени во член 5 од став (2) од овие Правила.
- (6) Гаранцијата за понудата или износот на депозитот за доставената понуда ќе биде задржан од страна на СТП во сите други случаи на отстапување од обврските од страна на Понудувачот, кои се наведени во ИБДП и/или РД.
- (7) Во случај на набавка на количина на електрична енергија за задоволување на потребите на тарифните потрошувачи кога периодот од избор на Понудувачот до времето на започнување на испораката е помало од 3 (три) работни дена СТП во ИБДП ќе дефинира дека доставената Гаранција за понудата или износот на депозитот за понудата ќе ја засмета како Гаранција за навремено и квалитетно извршување за избраните Понудувачи..

Член 7

Одговорност при неисполнување на обврските

- (1) Избраниот понудувач кој е избран за најповолен е должен да склучи ИД и да ги исполни целосно обврските за испорака на договорената моќност и количина на електрична енергија во дистрибутивната мрежа за потребите на СТП.
- (2) Доколку избраниот Понудувач не ги исполни обврските од став (1) на овој член, тој е должен да ги покрие настанатите трошоци на СТП предизвикани од несклучување на ИД или нецелосната испорака на договорената моќност и количина на електрична енергија, утврдени од страна на СТП.
- (3) Доколку избраните Понудувачи не ги исполнат обврските од став (1) на овој член, СТП има полно право да ги активира доставените банкарски гаранции и да го раскине склучениот РД, доколку Понудувачот кој што склучил РД не ги покрие целосно настанатите трошоци од став (2) на овој член.
- (4) Со цел да се обезбеди сигурност во снабдувањето на тарифните потрошувачи, по исклучок на член 3 став (1) од овие Правила, СТП може да започне директни преговори за итна набавка на електрична енергија со Понудувачи кои имаат склучено РД, во случај на хавариски режими или ненадејно откажување на испораката на енергија од страна на Понудувачи кои имаат склучено ИД со СТП, како и во други случаи во кои е потребна итна набавка на електрична енергија за покривање на потребите на тарифни потрошувачи.
- (5) СТП ќе ја извести РКЕ за набавка на електрична енергија од став (4) од овој член.
- (6) Избраните Понудувачи кои нема да потпишат ИД ќе ја изгубат гаранцијата за понудата или износот на депозитот на понудата и може да им биде забрането да учествуваат во процесот за доставување на понуди во следните 12 месеци.

III. ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ НА ТАРИФНИТЕ ПОТРОШУВАЧИ

Член 8

Комисија за спроведување на процесот на набавка на електрична енергија

- (1) СТП ќе формира интерна комисија и ќе ја овлости за спроведување на целиот процес за набавка на електрична енергија, како и за доставување на извештаи до РКЕ.

Член 9

Цени

- (1) Цените за набавка на електрична енергија се формираат врз основ на листа на мериторно подредување, согласно добиените понуди од страна на заинтересираните Понудувачи кои имаат склучено РД.
- (2) Листата на мериторно подредување од став (1) на овој член е формирана со растечки редослед, каде што, како прворангирана е понудата за електрична енергија со најниска цена.
- (3) Цени доставени од страна на заинтересираните Понудувачи ќе бидат изразени во EUR/MWh, без ДДВ, заокружени на две децимални места.

Член 10

Рангирање и избор на понудувач

- (1) Цените на електрична енергија за покривање на потребите на тарифните потрошувачи се сметаат за единствен критериум за рангирање и избор на Понудите.
- (2) СТП има право да изврши евалуација на понудите во еден круг преку јавно отварање на доставените понуди или во два круга преку прибирање на понуди и организирање на аукција (јавно негативно наддавање), согласно ИБДП.

Член 11

Мониторинг

- (1) СТП е должен да доставува редовни месечни извештаи до РКЕ кои содржат информации за набавените количини на електрична енергија за покривање на потребите на тарифните потрошувачи, постигнатите цени при спроведувањето на набавката, како и општи информации за примените и прифатените понуди.
- (2) Со цел да обезбеди транспарентност и недискриминаторност на постапката за набавка на електрична енергија на отворен пазар, РКЕ може да побара од СТП да го достави регистрот на сите спроведени јавни повици и набавки на електрична енергија за покривање на потребите на тарифните потрошувачи.

IV. ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАБАВКАТА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ НА ТАРИФНИТЕ ПОТРОШУВАЧИ

Член 12

Период на реализација на набавката

- (1) Електричната енергија набавена во согласност со овие Правила е неопходна за покривање на потребите на тарифните потрошувачи почнувајќи од 01.01.2014 година.

V. ОСТАНАТИ ОДРЕДБИ

Член 13 Исклучување на Понудувачи

- (1) Во случај на прекршување на одредбите и/или Понудувачите не постапуваат согласно овие правила и барањата од отворениот Јавен повик, или ИБДП, или РД или ИД, СТП има право веднаш да го исклучи Понудувачот од процесот за набавка на електрична енергија. Во секој случај, Понудувачот ќе биде обврзан да ги исполни своите обврски од веќе склучените ИД, кои се склучени пред прекршување на одредбите.

Член 14 Трошоци

- (1) Сите трошоци за изготвување на понудите, учеството во процесот и/или откажувањето на процесот за набавка на електрична енергија ќе бидат покриени исклучиво од страна на Понудувачот.

Член 15 Откажување на процесот за набавка на електрична енергија

- (1) СТП има право да прифати целосно или делумно било која понуда доставена од Понудувачите, како и право да отфрли понуда или да го откаже процесот за набавка на електрична енергија без да мора да даде причина за тоа. Во случај на откажување, СТП не е одговорен кон Понудувачите за било каква загуба, трошоци или штети (вклучително и без исклучок сите последични и/или индиректни штети, изгубена добивка, гудвил, деловни можности, антиципирани заштеди, трошоци за изработка на понуда, учество во процесот за доставување и евалуација на понуди).

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 16 Важност

- (1) Овие Правила влегуваат на сила со денот на нивно одобрување од страна на РКЕ.
- (2) Овие Правила ќе бидат објавени на официјалната интернет страна на СТП.
- (3) РД склучени со квалификуваните понудувачи по основ на претходно објавени Јавни повици ќе продолжат да важат и понатаму се додека квалификуваните понудувачите и СТП не ги откажат или доколку не ги прекршат обврските согласно член 13 од овие Правила